

# ОУРЦ „Д-Р ЗЛАТАН СРЕМЕЦ“ – СКОПЈЕ

ул. Емил Зола бр. 5, општина Кисела Вода  
1000 Скопје, Република Северна Македонија



## За училиштето:

Основното училиште со ресурсен центар „Д-р Златан Сремец“ – Скопје воспитува и образува ученици со интелектуална попреченост, аутизам и комбинирана попреченост повеќе од 50 години. Во училиштето се запишуваат ученици со посебни образовни потреби, кои што имаат потреба од адаптирана средина и поддршка во учењето. Наставата се одвива на македонски и албански наставен јазик. Централното училиште кое се наоѓа во општината Кисела Вода има и свои дисперзирани посебни паралелки при редовните училишта во општините Сарај, Драчево и Студеничани, и центар за поддршка во општина Ѓорче Петров.



## Критериуми за запишување или добивање услуги од ресурсниот центар:

- Запишување на ученици се обавува во месец мај со решение за упатување од надлежната комисија за проценка на потребите на децата со попреченост, додека
- услугите од ресурсниот центар се достапни по препорака од Стручното тело за функционална проценка (МКФ - Меѓународна Класификација на Функционалности).

## Карактеристики на училиштето:



Училиштето располага со современо опремени и прилагодени простории што ги задоволуваат образовните и терапевтските потреби на учениците. Покрај адаптираните училници, на располагање се: сензорна соба, логопедски и психолошки кабинети, Монтесори и арт-терапевтски простории, кабинет за асистивна технологија, сала за физичко и здравствено образование и кујна. Пространите, функционални ходници и училишниот двор со игралиште овозможуваат изведување на едукативни активности и на отворено. За полесен пристап и безбеден превоз на учениците, училиштето располага со пристапна рампа и специјално адаптирано возило.



Наставата е организирана според индивидуалните можности и потреби на секој ученик, преку изработка на Индивидуален образовен план (ИОП) или модифицирана програма, во согласност со препораките од МКФ. Програмите се насочени кон развој на самостојност и практични животни вештини, при што кај најмладите се применуваат игровни активности за полесно совладување на содржините.

Учениците со комплексни попречености следат јасно структуриран дневен распоред кој им помага во ориентација и стабилност во текот на денот. Наставата се спроведува преку мултисензорен пристап и тимска работа на стручни лица од различни профили.



Родителите се редовно информирани и активно вклучени во наставни и воннаставни активности, што претставува значаен аспект на нашата работа и клучна поддршка за напредокот на секој ученик.



## Воспитно-образовен кадар:

Во училиштето работи стручен и посветен тим составен од 35 специјални едукатори и рехабилитатори, 2 предметни наставници, стручна служба со психолог, логопед и социјален работник, како и 5 стручни соработници во одделение за едукација и координација. Поддршката ја надополнуваат 274 образовни асистенти и помошно-технички персонал.

Кадарот е високо квалификуван и искусен, способен да одговори на различни и комплексни потреби на учениците. Во својата работа применува современи, ефикасни и проверени методи и пристапи, обезбедувајќи оптимални услови за развој и напредок на секое дете.



Услугите кои ресурсниот центар ги нуди се: Арт терапија; методот на Марија Монтесори; визуелна поддршка; сензорна интеграција; вештини на живеење; вештини на самопослужување; јога за деца со ПОП; mindfulness за ученици со ПОП; психомоторна реедукација; социјално-емоционални вештини; примена на асистивна технологија и организација на работилници за подигнување на јавната свест во заедницата.



Кадарот кој работи со ученици од аутистичниот спектар е дополнително обучен во примена на методи како ABA, TEACCH, PECS, техники за справување со сензорни предизвици и позитивно менаџирање на предизвикувачко однесување.

Училиштето постојано вложува во стручното усовршување на персоналот, развивајќи специфични компетенции преку обуки, интеркултурно учење и учество во проекти од програмата Еразмус+. На тој начин се овозможува размена на знаења и стекнување меѓународно искуство во областа на специјалната едукација.

## Дејноста на ОУРЦ „Д-р Златан Сремец“ - Скопје:

- **Образование на ученици со комплексни образовни потреби**, за кои, врз основа на препорака од Стручното тело за функционална проценка, е во нивен најдобар интерес дел од модифицираната програма да ја следат во ресурсното училиште. Овие ученици стекнуваат вештини за самостојно живеење, грижа за себе, лична хигиена, развој на говор, комуникација и емоционален напредок.
- **Развој и имплементација на ресурсни услуги во училиштето**: сензорна интеграција, примена на Монтесори методи, арт терапија, употреба на асистивна технологија, логопедска поддршка, психолошка и социјална поддршка, психомоторна реедукација, соработка со родителите и изработка на адаптирани наставни материјали.
- **Пружање на ресурсни услуги во инклузивни училишта**: обука и ангажирање на лични и образовни асистенти, вклучување на стручни лица во инклузивни тимови, директна поддршка на наставници, ученици и родители/старатели во инклузивниот процес.
- **Ресурсни услуги во заедницата**: консултативна поддршка за сите засегнати страни во инклузивното образование – општини, граѓански и бизнис сектор, центри за социјална работа, здравствени установи и други.

ОУРЦ „Д-р Златан Сремец“ ќе продолжи со реализација на воспитно-образовниот процес за ученици со комплексни потреби, за кои ваквата средина е најсоодветна според проценката на стручните тимови.

Со стручност, искуство и соодветна техничка опременост, подготвени сме да понудиме сеопфатна поддршка на училиштата и наставниот кадар. Нашата мисија е да овозможиме разумни прилагодувања и соодветни материјално-технички услови, со цел ефективна и одржлива инклузија на сите ученици, независно од нивната попреченост.

### За повеќе информации:

Телефон: +389 2 770 446

Мобилен: +389 78 219 585

Е-пошта: [zlatansremec@yahoo.com](mailto:zlatansremec@yahoo.com)

Веб-страница: <http://www.zlatansremec.edu.mk/>

FB страница: <https://www.facebook.com/zlatansremec/>



ОУРЦ „Д-р Златан Сремец“ -  
Скопје